


## ПРЕДНОСТИ НА ПЛОДОРЕДОТ

Плодоредот е систем, во кој градинарските култури со повеќе годишен распоред се одгледуваат на различни површини. Главна цел на плодоредот е спречување на ширењето на штетници, болести и плевели, кои се својствени за определен вид на култури. Ако секоја година на иста површина се одгледува култура домакин, многу брзо ќе се зголеми бројот на штетници, бослести и плевели, што често станува сериозен проблем. Меѓутоа до колку недостига нивниот домакин тие постепено исчезнуваат. Разновидните нематоди кај компирот и доматиот, зелкината кила која ги напаѓа речиси сите зелки и белата гнилеж, се вообичаени проблеми во почвата кој успешно можат да се намалат со воведување на плодоредот.

Плодоредот кај зеленчукот има и други предности. Некои култури на пример, компирот, толку добро ја покрива почвата што ги задушуват повеќето плевели, па се корисни следбеници на културите што тешко се чистат од плевел, на пример кромидот. Повеќето коренести зеленчуци, особено компирот, помагаат во растресувањето на почвата и ја одржуваат нејзината структура отворена и исполнета со воздух.



Повеќето зеленчуци од фамилијата мешункави растенија вклучувајќи ги и грашокот и гравот, го врзуваат азотот во почвата со помош на израсоците на коренот, па така тој е достапен на следните култури. Затоа големите потрошувачи на азот, на пример лисните зелки, компирот или спанакот, треба да се садат по мешункавите растенија. Спротивно на тоа, коренестите зеленчуци на кои му треба значително помалку азот, може да се садат по зелките.

Некои видови зеленчуци, на пример повеќе годишни растенија и многу сорти на салатата, не влегуваат во системот на плодоред. Салатата останува многу кратко време во земјата и затоа се користи како меѓу култури, или за привремено исполнување на празнините во зеленчуковите леи. Како и кај другиот зеленчук, овие растенија не би требало да се одгледуваат повеќе години едно по друго на исто место. Трајните видови на зеленчук, најдобро се одгледуваат во постојани леи или единечно, и така не влегуваат во плодоред.

## **Советник**

**Звезда Ричлиева**